



СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ

(машка сениорска конкуренција)

моделиран

1. Машката Супер лига од сезона 2020/21 година да брои 16 ракометни екипи,

- За сезона 2020/21 година машката Супер лига да биде поделена во две групи од по 7 екипи, извлекувањето да биде по принцип на полу-бергер систем согласно претходен ранкинг во национален систем на натпревари.
- Натпреварувањето во секоја група ќе се одигрува по еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 7 кола) вкупно 14 кола по група (со еден слободен во коло) , учесниците од Регионалната Лига се приклучуваат по завршување на 14-то коло, односно во play-off.
- По завршување на 14-тото коло ќе се формираат две групи play-off и play-out, односно екипите пласирани од 1-во до 3-то место во 2-те групи ќе ја формираат групата play-off од 8 екипи (вклучувајќи ги и учесниците од Регионалната Лига) , екипите со остварен пласман 5-то до 8-мо место ќе ја формираат групата play-out со 8 екипи.
- Натпреварите за ракометните екипите во групата play-off ќе се одигруваат со еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 7 кола) вкупно ќе бидат одиграни 14 кола преку кои ќе се дојде до добивање на конечен пласман во највисок степен на натпреварување.
- Натпреварите за екипите во play-out групата ќе се одигруваат со еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 7 кола) вкупно ќе бидат одиграни 14 кола до добивање конечен пласман.
- Победникот (прворангираниот) и второрангираниот во play-out групата остануваат во Супер Лига, 3-от рангиранта екипа во play-out игра бараж (еден) натпревар на неутрален терен со 2-ро рангираната екипа од Прва Лига за влез во Супер Лига, победникот (прворангираниот) од Прва Лига обезбедува пласман во Супер Лига . Екипите со остварен пласман 4-то до 8-мо место во play-out преминуваат во Прва Лига.

2. Од сезона 2021/2022 Машката Супер лига да брои 12 ракометни екипи односно екипите со остварен пласман 1-во до 10-то место од сезона 2020/2021 и победникот од бараж натпреварот помеѓу 11-то пласираниот во Супер Лига и 2-ро пласираниот од Прва Лига од сезона 2020/2021 и победникот од Прва Лига од сезона 2020/2021, системот на натпреварување да биде еднокружен бод систем,

- Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат по еднокружен бод систем (домаќин-гостин 2 x 11 кола) вкупно 22 кола.
- По завршување на 22-ро коло ќе се игра play-off и play-out, односно екипите пласирани/рангирани од 1-во до 6-то место ќе ја формираат групата play-off од 6 екипи, екипите со остварен пласман 7-мо до 12-то место ќе ја формираат групата play-out.
- Во play-off екипите се натпреваруваат во еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 5 кола) вкупно 10 кола до добивање конечен пласман во највисок степен на натпреварување, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 22 кола , по принципот:



- 1-от пренесува 5 бода
- 2-от пренесува 4 бода
- 3-от пренесува 3 бода
- 4-от пренесува 2 бода
- 5-от пренесува 1 бод
- 6-от пренесува 0 бодови

- Во play-out групата, формирана од екипите од 7-мо до 12-то место, разигруваат по еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 5 кола) вкупно 10 кола за опстанок во Супер Лига, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 22 кола по принципот :

- 7-от пренесува 5 бодови
- 8-от пренесува 4 бода
- 9-от пренесува 3 бод
- 10-от пренесува 2 бодови
- 11-от пренесува 1 бод
- 12-от пренесува 0 бодови

По добивање на конечниот пласман во play-out 1-от и 2-от остануваат во Супер Лига, 3-от игра бараж со 2-от од Прва Лига за опстанок во највисок степен на натпреварување, 4-от, 5-от и 6-от преминуваат во Прва Лига, а првиот од Прва Лига влегува директно во Супер Лига.

3. Од сезона 2022/2023 Машката Супер лига да брои 10 ракометни екипи односно екипите со остварен пласман 1-во до 8-мо место од сезона 2020/2021 и победникот од бараж натпреварот помеѓу 9-то пласираниот во Супер Лига и 2-ро пласираниот од Прва Лига од сезона 2021/2022 и победникот од Прва лига од сезона 2021/2022, системот на натпреварување да биде еднокружен бод систем.

- Натпреварите во првиот регуларен дел се одигруваат по еднокружен бод систем (домаќин-гостин 2 x 9 кола) вкупно 18 кола.
- По завршување на 18-тото коло ќе се игра play-off и play-out, односно екипите пласирани/рангирани од 1-во до 6-то место ќе ја формираат групата play-off од 6 екипи, екипите со остварен пласман 7-мо до 10-то место ќе ја формираат групата play-out.
- Во play-off екипите се натпреваруваат во еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 5 кола) вкупно 10 кола до добивање конечен пласман во највисок степен на натпреварување, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 18 кола , по принципот:

- 1-от пренесува 5 бода
- 2-от пренесува 4 бода
- 3-от пренесува 3 бода
- 4-от пренесува 2 бода
- 5-от пренесува 1 бод
- 6-от пренесува 0 бодови



- Во play-out групата, формирана од екипите од 7-мо до 10-то место, разигруваат по еднокружен бод систем (домаќин – гостин 2 x 3 кола) вкупно 6 кола за опстанок во Супер Лига, дополнително ракометните екипи пренесуваат бодови од првиот регуларен дел од одиграните 18 кола по принципот :

7-от пренесува 3 бодови
8-от пренесува 2 бода
9-от пренесува 1 бод
10-от пренесува 0 бодови

По добивање на конечниот пласман во play-out 1-от и 2-от остануваат во Супер Лига, 3-от од Супер лига play-out игра бараж со 2-от од Прва Лига за опстанок во највисок степен на натпреварување, 4-от Супер лига play-out преминува во Прва Лига, а првиот од Прва Лига влегува директно во Супер Лига.

3. За сезона 2020/2021 до колку Првата лига брои до 14 екипи системот на натпреварување ќе биде еднокружен (домаќин – гостин 2 x 13 кола) вкупно 26 кола. По завршување на 26-тото коло се добива конечен пласман. До колку има повеќе пријавени од 14 екипи системот на натпревари ќе биде моделиран во 2 групи.

4. За сезона 2021/2022 сите екипи согласно остварениот пласман и ново формирани ќе се пријават во Прва Лига во сениорска машка конкуренција , без формирање на Втора Лига.

Комесар за натпревари

Славе Николов